

СОУ ГИМНАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ КАВАДАРЦИ, РАСПИШУВА

О Г Л А С

За запишување ученици во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци за учебната 2021/2022 година

I. Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки според наставните планови и програми за:

I.1. ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 170 ученици во 5 паралелки, 60 минимум поени

- Природно-математичко подрачје (комбинација А и комбинација Б)
- Општествено-хуманистичко подрачје (комбинација А и комбинација Б)
- Јазично-уметничко подрачје (комбинација А и комбинација Б)

I.2. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА 68 ученици во 2 паралелки, 60 минимум поени

- а) ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 34 ученици во 1 паралелка
- б) ПРАВЕН ТЕХНИЧАР 34 ученици во 1 паралелка

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ:

- Да имаат завршено основно образование;
- Да не се постари од 17 години;
- Да се определиле за план и програма за Гимназиско образование или Стручно образование и обука;
- Да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Оглас.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ:

- Пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб-страница);
- Оригинални Свидетелства од VI до IX одделение;
- Дипломи (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата, насоката, односно изборното подрачје);
- Извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ:

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписан рок со три пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **14 јуни 2021** година од 12:00-19:00 часот, на **15 и 16 јуни 2021** година од 07:00-19:00 часот и на **17 јуни 2021** година од 07:00-15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **17 јуни 2021** година од 16:00-19:00 часот.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **23 и 24 јуни 2021** година од 07:00-19:00 часот и на **25 јуни 2021** година од 07:00-15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **25 јуни 2021** година од 16:00-19:00 часот.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **30 јуни 2021** година од 07:00-19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **1 јули 2021** година.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на годината, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на **23 август 2021** година за што доставуваат доказна документација.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ:

- Средниот успех на ученикот од VI до IX одделение (за средниот успех може да добие најмногу 50 поени).
- Среден успех на ученикот постигнат по четирите предмети (мајчин јазик, странски јазик и двата предмети што се значајни за структурата, односно изборното подрачје – математика, физика, биологија и историја. Види Информатор). Ученикот може да добие најмногу 20 поени, по 5 поени за секој предмет.
- Дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје. За освоено место од меѓународни натпревари **5 поени**, за освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место - **3 поени**, за II место - **2 поени** и за III место - **1 поен**. На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.
- Средна вредност од поени добиени за поведење од VI до IX одделение (може да добие најмногу 5 поени). Примерно поведење се вреднува со 5 поени, Добро поведење се вреднува со 3 поени и Незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со бројот 4.

Ученикот по сите критериуми утврдени со Конкурсот/Огласот може да добие најмногу 80 поени.

Квалификационото тестирање од предмети значајни за структурата ќе се организира во училиштата на **21 јуни 2021** година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на **21 јуни 2021** година.

За второто пријавување, квалификационото тестирање ќе се организира на **26 јуни 2021** година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на **26 јуни 2021** година.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ЌЕ ИМА НА ВЕБ СТРАНАТА НА УЧИЛИШТЕТО И НА ОГЛАСНАТА ТАБЛА ВО УЧИЛИШТЕТО.